



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

[www.veles.gov.mk](http://www.veles.gov.mk)

Број 3 година LVII

09 јули 2021 година

[opve@veles.gov.mk](mailto:opve@veles.gov.mk)

**Бр. 156**

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

## **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување Заклучок за донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој за 2021 година**

Се објавува Заклучокот за донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој за 2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 08.07.2021 година.

Број 08-2762/1  
09.07.2021 година  
Велес

Градоначалник  
на Општина Велес  
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 08.07.2021 година, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

**за донесување Програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој во 2021 година**

1.Советот на Општина Велес ја донесе Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој во 2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-2758/3  
08.07.2021 година  
Велес

Претседател  
на Советот на Општина Велес,  
Кирил Гајдов с.р

Врз основа на член 22, став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес бр. 12/06, 03/09, 18/10,15/14,15/18,06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 08.07.2021 година ја донесе следната

**Програма  
за изменување и дополнување на  
Програмата за активностите  
на Општина Велес во областа на локалниот  
економски развој  
за 2021 година**

1.Во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој за 2021 година („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 17/20, 20/20 и 2/21) се вршат следните изменувања и дополнувања:

Во точка 6 –БУЏЕТ, во реден број 1, „Учество во проекти финансирани од домашни и меѓународни фондови“ , во колоната „средства од Општина Велес“ износот „500.000,00“ се заменува со износот од „7.500.000,00“ и во колона „Севкупно“ износот „500.000,00“ се заменува со износот од „7.500.000,00“.

Во точка 7. „Проект за развој на велосипедизмот -Pump Track“, во колоната „средства од Општина Велес“ износот „2.500.000,00“ се заменува со износот од „4.000.000,00“ и во колона „Севкупно“ износот „2.500.000,00“ се заменува со износот од „4.000.000,00“.

Во делот Вкупно, во колоната „средства од Општина Велес“ износот „10.463.703,00“ се заменува со износот од „18.963.703,00“ и во колона „Севкупно“ износот „10.463.703,00“ се заменува со износот од „18.963.703,00“.

## Член 2

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Сл. гласник на Општина Велес“

Број 25-2758/3  
08.07.2021 година  
Велес

Претседател  
на Советот на Општина Велес,  
Кирил Гајдов с.р

## Бр. 157

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување Заклучок за донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2021 година**

Се објавува Заклучокот за донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 08.07.2021 година.

Број 08-2762/2  
09.07.2021 година  
Велес

Градоначалник  
на Општина Велес  
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 08.07.2021 година, донесе

## ЗАКЛУЧОК

**за донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2021 година**

1.Советот на Општина Велес ја донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-2758/4  
08.07.2021 година  
Велес

Претседател  
на Советот на Општина Велес,  
Кирил Гајдов с.р

Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02), и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 08.07.2021 година, донесе

## ПРОГРАМА

**за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2021 година**

1. Во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2021 година („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 17/20) се врши изменување и дополнување и тоа:

Во Глава I. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА, во табеларниот преглед:

По колона Ј4 „Програма за одржување на јавната чистота“, се додава нов ред со ред бр. Ј4.1 „Обврски од минати години за извршени работи од ЈКП Дервен“ со износ на предвидени средства (мкд) „4.000.000“.

По колона Ј7 „Програма за одржување на јавното зеленило“, се додава нов ред со ред бр. Ј7.1 „Обврски од минати години за извршени работи од ЈКП Дервен“ со износ на предвидени средства (мкд) „4.000.000“.

Во колона Вкупно износот „25.065.000“ се брише и се заменува со износ „33.065.000“.

2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-2758/4  
08.07.2021 година  
Велес

Претседател  
на Советот на Општина Велес,  
Кирил Гајдов с.р

#### Бр. 158

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување Заклучок за донесување**  
**Програма за изменување и дополнување на**  
**Оперативната програма за реконструкција и**  
**подигање на нови зелени површини на**  
**територијата на Општина Велес за 2021**  
**година**

Се објавува Заклучокот за донесување Програма за изменување и дополнување на Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 08.07.2021 година.

Број 08-2762/3  
09.07.2021 година  
Велес

Градоначалник  
на Општина Велес  
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 08.07.2021 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
**за донесување Програма за изменување и**  
**дополнување на Оперативната програма за**  
**реконструкција и подигање на нови зелени**  
**површини на територијата на Општина**  
**Велес за 2021 година**

1.Советот на Општина Велес ја донесе Програмата за изменување и дополнување на Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-2758/5  
08.07.2021 година  
Велес

Претседател  
на Советот на Општина Велес,  
Кирил Гајдов с.р

Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02), и член 45, став 1, од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 08.07.2021 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**за изменување и дополнување на**  
**Оперативната програма за реконструкција и**  
**подигање на нови зелени површини на**  
**територијата на Општина Велес за 2021**  
**година**

1. Во Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2021г. („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 2/21) се врши изменување и дополнување и тоа:

- Во Глава III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА, во подточка III 3. Подигање на зелена површина на Езеро Младост (пешачка патека и Еко камп) табелата се менува и гласи:

Површина 2300м <sup>2</sup>					
	Операции	Количина	Ед. мерка	Ден.	Вкупно
1	Земјени работи со градежна машина	96	час	2000	192000
2	Поставување на систем за наводнување	204	час	300	61200
3	Набавка на систем за наводнување за пешачка патека	1	бр.		97904
4	Набавка на систем за наводнување патека за еко камп	1	бр.		90008
5	Уредување на зелени површини	552	час	150	82800
	<b>Вкупно</b>				<b>523.912</b>

Понатаму, по подточката III 4. се додава нова подточка III 5. која гласи:

“Подигање на зелена површина во Градски парк во близина на езерце” со следната содржина:

Со изградбата на езерцето во Градскиот парк се создаде потреба од подигнување на нова зелена површина во околината на езерцето. Површината не беше хортикултурно уредена, составена од нерамен терен, со неорганизирано зеленило и подземни води кои се јавуваа на површината и го правea теренот мочурлив и несоодветен за Градски парк.

Првично беше замислено тоа да биде мала зелена површина, но потребата од уредување на околниот простор и создавање на една хортикултурна целина се покажа како неопходна заради атрактивноста на локацијата и позитивниот прием и реакции на граѓаните кон просторот кој беше предмет на уредување.





Зелената површината изнесува 6.584м<sup>2</sup> со операции за поставување на систем и останата опрема за наводнување, вршење на земјени работи за израмнување, нивелирање на теренот и справување со подземните води, посадување на трева и садници за хортикултурно уредување.

<b>Површина 6.584м<sup>2</sup></b>					
	<b>Операции - хортикултурно уредување</b>	<b>Количина</b>	<b>Ед. мерка</b>	<b>Ден.</b>	<b>Вкупно</b>
1	Земјени работи со градежни машини	228	час	2000	456.000
2	Уредување на парковска површина	1646	час	150	246.900
3	Водоинсталатерски работи	64	час	300	19.200
4	Набавка на систем и опрема за наводнување	1	бр.	/	283.453
5	Монтажа на водомер	1	бр.	/	9.849
	<b>Вкупно</b>				<b>1.015.402</b>

Забелешка: Набавката на садници не е дел од оваа програма, туку од Програмата за заштита на животната средина од ставката – Набавка на материјал за хортикултурно уредување.

Понатаму, по подточката III 5. се додава нова подточка III 6. која гласи:

“Поставување на систем за наводнување за нова зелена површина во детско игралиште на Езеро Младост” со следната содржина:

Проектот за Изградба на детско игралиште на езерото Младост е одобрен на Општина Велес со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерство за локална самоуправа. Детското игралиште првенствено ќе биде наменето за деца со попречености.

Согласно основниот проект, а кој е во фаза на изведба не е предвидено поставување на систем за наводнување, а е предвидено хортикултурно уредување. Бидејќи овој дел од проектот е испуштен, а е многу важен за одржување на зелената површина која ќе биде уредена со високо и ниско зеленило, кое е предвидено со проектот, со средства од оваа програма се планира да се постави систем за наводнување.

<b>Површина 1.575м<sup>2</sup></b>					
	<b>Операции - хортикултурно уредување</b>	<b>Количина</b>	<b>Ед. мерка</b>	<b>Ден.</b>	<b>Вкупно</b>
1	Набавка и поставување на систем за наводнување	1	бр.		121.106
	<b>Вкупно</b>				<b>121.106</b>

- Во Глава V. Буџет и финансирање на оперативната програма, табелата се менува и гласи:

СТАВКА	ВКУПНО ДЕНАРИ
Подигање на зелена површина на ул. Благој Ѓорев (пред комплекс ВЕЛ СИТИ)	383.300
Подигање на зелена површина на ул. Крсте Мисирков	96.840
Подигање на зелена површина на Езеро Младост (пешачка патека и Еко камп)	523.912
Подигање на мали зелени површини/скверови (центар на населено место Отовица, Жаба зграда и други површини, засадување на дрвја на слободни локации)	359.440
Подигање на зелена површина во Градски парк во близина на езерце	1.015.402
Поставување на систем за наводнување за нова зелена површина во детско игралиште на Езеро Младост	121.106
<b>Вкупно:</b>	<b>2.500.000</b>

2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-2758/5  
08.07.2021 година  
Велес

Претседател  
на Советот на Општина Велес,  
Ќирил Гајдов с.р

## Бр. на акт

## Страница

156	<p><b>З А К Л У Ч О К</b> за објавување Заклучок за донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој за 2021 година</p> <p><b>З А К Л У Ч О К</b> за донесување Програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој во 2021 година</p>	542
157	<p><b>З А К Л У Ч О К</b> за објавување Заклучок за донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2021 година</p> <p><b>З А К Л У Ч О К</b> за донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2021 година</p>	543
158	<p><b>З А К Л У Ч О К</b> за објавување Заклучок за донесување Програма за изменување и дополнување на Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2021 година</p> <p><b>З А К Л У Ч О К</b> за донесување Програма за изменување и дополнување на Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2021 година</p>	544

---

Издавач Општина Велес, телефон 232-406, 232-966,

Буџет на Општина Велес  
Сметка: 10000000063095 Народна банка на РМ  
Сметка на буџетски корисник: 711014100963010  
Приходна шифра и програма 725939 - 00